

<b>Неделна Тема</b>	Децата и улицата
<b>Содржина на денот</b>	Рамна и нерамна површина
<b>Возраст</b>	2-3 години
<b>Воспитувач</b>	Дајана М. Костова
<b>Дневни активности</b>	
<b>Здрави и безбедни навики</b>	Разговор за одржување на растојание при игра.
<b>Активности</b>	<p>Во Вашиот дом или во блискиот парк може да изведувате вежби за одење по рамна и нерамна површина.</p> <p>Детето е убаво да го изведе движењето по рамна површина со боси нозе, да гази по трева, песок, обележана патека и сл. (слика 1).</p> <p>Вежбите за одење по нерамна површина може да се изведат со поставување на одредени реквизити (слика 2,3).</p> <p>Имајте забавен ден.</p>